



ул. Македонија 12/3  
Палата Македонија  
Скопје, Р.Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: [dzr@drz.gov.mk](mailto:dzr@drz.gov.mk)  
[www.dzr.gov.mk](http://www.dzr.gov.mk)

Број: 1203 – 393/8

Дата: 28. 07. 2009

**ДО**

## **ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО**

### **КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи на Сметката за Наменски дотации (930) на Општина Чешиново - Облешево за 2008 година, кои се прикажани на страните 3 и 4.
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е извршена согласно член 38 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 9 од Законот за државна ревизија.
3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи на сметката за Наменски дотации (930) на Општина Чешиново - Облешево, за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од :
  - Орце Митров - Градоначалник на Општина Чешиново - Облешево во 2008 година.
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на страните 1 и 2 и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој извештај е планирана и извршена на 09.06.2009, од страна на тим на Државниот завод за ревизија.
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да овозможи ревизорот да изрази мислење:
  - дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива.
  - дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи;
8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.

**Овластен државен ревизор**

9. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користени сметководствени принципи, како и на важни проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува разумна основа за изразеното мислење.

11. Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат вистинито и објективно финансиската состојба на Сметката за наменски дотации (930) на Општина Чешиново - Облешево на ден 31 Декември 2008 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

12. Мислење за наменско и законско користење на средствата за наменски дотации по корисници ќе се изрази во извештаите на државните ревизори за финансиските извештаи на соодветните корисници на средствата за наменски дотации.

Скопје, 27.07. 2009 година

Овластен државен ревизор

**ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ( 930 ) ЗА 2008  
ГОДИНА КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

**СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО  
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2008 година**

<b>Опис на позицијата</b>	<b>Образложение</b>	<b>во 000 денари</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Приходи</b>			
Трансфери и донации	3.1.1.	24,845	3,329
<b>Вкупно приходи</b>		<b>24,845</b>	<b>3,329</b>
<b>Расходи</b>			
<b>Тековни расходи</b>			
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.1.	20,612	0
Стоки и услуги	3.2.2.	3,762	3,243
Субвенции и трансфери	3.2.3.	13	0
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>24,387</b>	<b>3,243</b>
<b>Капитални расходи</b>			
Капитални расходи	3.3.	75	0
<b>Вкупно капитални расходи</b>		<b>75</b>	<b>0</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>24,462</b>	<b>3,243</b>
<b>Остварен вишок на приходи - за пренос во наредна година</b>		<b>383</b>	<b>86</b>

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ( 930 ) ЗА 2008  
ГОДИНА КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО  
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 2008 година

Опис на позицијата	Образло- жение	во 000 денари	
		2008	2007
<b>Актива</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Парични средства	4.1.1.	383	86
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>383</b>	<b>86</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>383</b>	<b>86</b>
<b>Пасива</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Пасивни временски разграничувања	4.2.1.	383	86
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>383</b>	<b>86</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>383</b>	<b>86</b>

